



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО

Службен гласник на
Општина Пехчево

Четврток 12 март 2015 год.

Уредува:

Излегува по потреба
Гласникот е бесплатен

Бр.02

ПЕХЧЕВО

Год.2015

Стручна служба при
Општина Пехчево
тел. (033)441-321

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ., бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево., бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување на актите од Советот на општина Пехчево

Се објавуваат актите донесени од Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 05.03.2015 година, во Службен Гласник на општина Пехчево и тоа:

1. Одлука за верификација на мандат на член на Советот на општина Пехчево;
2. Одлука за усвојување на завршната сметка на општина Пехчево за 2014 година;
3. Одлука за усвојување на квартален извештај на општина Пехчево за период 01.01.2014 година до 31.12.2014 година;
4. Одлука за изменување на одлуката за извршување на буџетот на општина Пехчево за 2015 година;
5. Одлука за давање на согласност на одлуката за изменување и дополнување на Статутот на ЈКП Комуналец - Пехчево;
6. Одлука за давање согласност на дополнувањето на годишниот план за јавни набавки на ЈКП Комуналец-Пехчево;
7. Одлука за усвојување на завршната сметка на ЈКП Комуналец за 2014 година;
8. Предлог–Одлука за усвојување на извештајот за извршени работи на ЈКП Комуналец за 2014 година;
9. Одлука за престанок на користење на недвижна ствар – КП 985/2 Зграда за ДДЗ, ОНО, СИЗ и МВР на ул. „ 7 Септември” бр.2 ИЛ.2620 КО Пехчево;
10. Одлука за престанок на користење на недвижна ствар – КП 985/2 Зграда за ДДЗ, ОНО, СИЗ и МВР на ул. „ 7 Септември” бр.2 ИЛ.2620 КО Пехчево;
11. Одлука за усвојување на Финансов план за работа на ЈПУД Равен–Пехчево за 2015 година;
12. Одлука за усвојување на Програма за работа на ЈПУД Равен –Пехчево за 2015 година;
13. Одлука за усвојување на завршна сметка на ЈПУД Равен – Пехчево за 2014 година;
14. Одлука за усвојување на Програмата за работа на Организација на жените Пехчево;
15. Одлука за усвојување на иницијатива од Прогрес – Пехчево
16. Одлука за отпочнување на постапка за „изработка на ДУП Магацин стопански комплекс – Пехчево на ул. „Индрустиска,,;
17. Одлука за усвојување на иницијатива од ДИК „Фагус,, ДООЕЛ – Пехчево;
18. Одлука за отпочнување на постапка „ за изработка на ДУП Стара Касарна – Пехчево за градежна парцела на ул.„ЈНА,,;
19. Одлука за усвојување на Правилникот за заштита од пожари и експлозии во општина Пехчево.

Број 09-442/1
11.03.2015 год.
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Изгор Поповски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на одлуката за верификација на мандат на член на советот на општина Пехчево

Се ОБЈАВУВА одлуката за верификација на мандат на член на советот на општина Пехчево, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 05.03.2015 година.

Број 09-442/1
11.03.2015 год.
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 33 став 1 од Законот за локална самоуправа („ Сл.Весник на РМ” бр.05/2002), член 15 став 1 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево” бр.04/09 и 05/14), Советот на општина Пехчево ан седницата одржана на 05.03.2014 година донесе:

О Д Л У К А

за верификација на мандат на член на советот на општина Пехчево

Член 1

СЕ ВЕРИФИКУВА мандатот на член на советот на општина Пехчево.
Верификацијата се однесува на следниот советник:

1. Владо Таковски – Коалиција ВМРО ДПМНЕ

Член 2

Мандатот на советникот трае до наредните локални избори.

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден, од денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево.

Број 08-422/1
11.03.2015 год.
Пехчево

Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на одлуката за усвојување на завршната сметка на општина Пехчево за 2014 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на завршната сметка на општина Пехчево, што Советот на општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 05.03.2015 година.

Број 09-442/1
11.03.2015 година
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 алинеја 7 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/2002) и член 30 став 1 алинеја 4 од Статутот на општина Пехчево (Сл. Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 05.03.2014 година донесе:

О Д Л У К А
за усвојување на завршната сметка на општина Пехчево за 2014 година

Член 1

Советот на општина Пехчево донесе одлука за усвојување на завршната сметка на општина Пехчево за 2014 година.

Член 2

Завршната сметка на општина Пехчево е составен дел од оваа одлука.

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево.

Број 08-423/1
11.03.2015 год.
Пехчево

Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." број 5/02) и член 33, точка 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.61/04, 22/07, 67/07 и 156/09), Советот на Општина Пехчево на 13-та седница одржана на 05.03.2015 година, донесе

ЗАВРШНА СМЕТКА
НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Вкупниот износ на планираните и остварените приходи и расходи во 2014 година изнесуваат:

	Планирани	Реализирани
Вкупни приходи	110.134.468	80.017.591
- даночни приходи	14.472.234	12.380.470
- неданочни приходи	7.043.627	4.972.363
- капитални приходи	3.860.000	2.186.534
- приходи од дотации	40.115.559	40.115.559
- трансфери	33.272.766	14.498.824
- донации	11.370.282	5.863.841
Вкупни расходи	117.834.468	81.461.224
- утврдени намени	117.634.468	81.433.424
- резерви	200.000	27.800
Дефицит	-7.700.000	-1.443.633
Суфицит	0	0
Прилив	8.000.000	6.474.038
- продажба на хартии од вредност		

- приливи од домашен заем	8.000.000	6.474.038
- приливи од странски заем		
- други приливи		
<u>Одлив (отплата на главнина)</u>	300.000	299.642
- отплата на главница	300.000	299.642

Член 2

Салдото на сите сметки на Буџетот на Општина Пехчево на 31.12.2014 година изнесува :

-Салдо на 31-12-2014	4.730.763 денари
Салдо основен буџет	906.397 денари
Салдо буџет дотации	3.442.673 денари
Салдо буџет самофинансирачки активности	118.627 денари
Салдо буџет донации	263.066 денари

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на основниот буџет во износ од 906.397 денари се пренесува како прилив на основниот буџет на општина Пехчево за 2015 година.

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на дотации во износ од 3.442.673 денари се пренесува како прилив на буџетот на дотации на општина Пехчево за 2015 година.

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на самофинансирачки активности во износ од 118.627 денари се пренесува како приход на буџетот на самофинансирачки активности на општина Пехчево за 2015 година.

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на донации во износ од 263.066 денари се пренесува како приход на буџетот на донации на општина Пехчево за 2015 година.

Член 3

Планираните и остварените приходи по извори и видови, односно планираните и извршените расходи по основни намени се искажани во билансите на приходи и расходи.

Член 4

Во посебниот дел на Завршната сметка на Буџетот на општина Пехчево за 2014 година се искажани планираните и извршените расходи по потпрограми, сметки и основни намени.

Член 5

Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот на општина Пехчево за 2014 година ќе се објави во “Службен гласник на општина Пехчево“.

Број 08-423/2
11.03.2015год.
Пехчево

Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на одлуката за усвојување на кварталниот извештај на општина Пехчево за период 01.01.2014 година до 31.12.2014 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на кварталниот извештај на општина Пехчево за период 01.01.2014 година до 31.12.2014 година, што советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 05.03.2015 година.

Број 09-442/1
11.03.2015 година
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Сл.Весник на Р.М бр.05/02) и член 30 став 1 точка 4 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево бр. 04/09 и 05/14), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 05.03.2015 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

за усвојување на Кварталниот Извештај за извршување на Буџетот на општина Пехчево за период 01.01.2014 до 31.12.2014 год.

Член 1

Советот на општина Пехчево го усвојува кварталниот извештај за извршувањето на буџетот на општина Пехчево за период 01.01.2014 до 31.12.2014 година.

Член 2

Кварталниот извештај за извршување на буџетот за период период 01.01.2014 до 31.12.2014 година е составен дел од оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен Гласник на општина Пехчево”.

Број -08-424/1
11.03.2015 година
Пехчево

Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на одлуката за изменување на одлуката за извршување на буџетот на општина Пехчево за 2015 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за изменување на одлуката за извршувањена буџетот на општина Пехчево за 2015 година, што Советот на општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 05.03.2015 година.

Број 09-442/1
22.01.2015 година
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр.5/2002), член 23 став 8 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр. 61/2004, 96/2004 и 67/2007) и член 30 став 4 од Статутот на Општина Пехчево ("Службен гласник на Општина Пехчево" бр.04/2009), Советот на Општина Пехчево на седницата одржана на 05.03.2015 година, донесе

О Д Л У К А
за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина ПЕХЧЕВО за 2015 година
со бр.07-2112/1 од 24.12.2014 год.

Член 1

Во преамбулата на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Пехчево за 2015 година ("Службен гласник на општина Пехчево" бр. 06/14) став 5 се менува со став 8.

Член 2

Член 19 се менува и гласи:

Вработувањата во општинската администрација се вршат согласно актите за организација и систематизација на општината за кои се обезбедени средства во буџетот на општината. Градоначалникот дава писмено известување за обезбедените средства.

Локалните јавни установи од областа на културата, образованието и социјалната заштита кои се финансираат со блок дотации можат да вработуваат нови работници доколку се обезбедени средства во Буџетот на Република Македонија за што писмено известување дава Министерството за финансии, врз основа на барање од градоначалникот на општината до надлежното министерство за потребата од вработување во локалните јавни установи, со соодветна пропратна документација.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Пехчево" и истата ќе биде доставена до Министерството за финансии на РМ во Скопје.

Број 08-425/1
11.03.2015 год.
Пехчево

Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на одлуката за давање на согласност на одлуката за изменување и дополнување на Статутот на ЈКП
Комуналец - Пехчево

Се ОБЈАВУВА одлуката за давање на согласност на одлуката за изменување и дополнување на Статутот на ЈКП Комуналец - Пехчево, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 05.03.2015 година.

Број 09-442/1
11.03.2015 год.
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/2002) и член 30 став 1 точка 25 од Статутот на општина Пехчево (Сл.гласник на општина Пехчево бр04/09 и 05/14), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 05.03.2015 година донесе:

О Д Л У К А

за давање на согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на ЈКП Комуналец - Пехчево

Член 1

Со оваа одлука, Советот на Општина Пехчево дава согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на ЈКП Комуналец – Пехчево.

Член 2

Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на ЈКП Комуналец со бр.01-105/1 е составен дел од оваа одл

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. „Гласник на општина Пехчево” .

Број 08-426/1
11.03.2015 год.
Пехчево

Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување одлуката за давање на согласност на дополнувањето на годишниот план за јавни набавки на ЈКП Комуналец – Пехчево

Се објавува одлуката за давање на согласност на дополнувањето на годишниот план за јавни набавки на ЈКП Комуналец за 2014 година, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 05.03.2015 година.

Број 09-442/1
11.03.2015 год.
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/2002) и член 30 став 1 точка 25 од Статутот на општина, Пехчево (Сл.гласник на општина Пехчево бр04/09 и 05/14),Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 05.03.2015 година донесе:

О Д Л У К А

за давање на согласност на годишниот план за јавни набавки на
ЈКП Комуналец, со бр. 01 - 100/1

Член 1

Со оваа одлука, Советот на Општина Пехчево дава согласност на дополнувањето на годишниот план за јавни набавки на ЈКП Комуналец – Пехчево.

Член 2

Дополнувањето на Годишниот план за јавни набавки на ЈКП Комуналец со бр. 01 – 100/1 е составен дел од оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. „Гласник на општина Пехчево” .

Број 08-427/1
11.03.2015 год.
Пехчево

Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ., бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување одлуката за усвојување на завршната сметка на ЈКП Комуналец за 2014 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на завршната сметка на ЈКП Комуналец за 2014 година, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 05.03.2015 година.

Број 09-442/1
11.03.2015 год.
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 алинеја 9 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Р.М. бр. 05/2002) и член 30 став 1 алинеја 29 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 05.03.2014 година донесе:

О Д Л У К А

за усвојување на завршната сметка на ЈКП „Комуналец,-Пехчево за 2014 година

Член 1

Советот на општина Пехчево ја усвои завршната сметка на ЈКП „Комуналец,-Пехчево за 2014 година.

Член 2

Завршната сметка на ЈКП „Комуналец,-Пехчево за 2014 година е составен дел на оваа одлука.

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево.

Број 08-428/1
11.03.2015 год.
Пехчево

Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ., бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на одлуката за усвојување на извештајот за извршени работи на ЈКП Комуналец за 2014 година

Се објавува одлуката за усвојување на извештајот за извршени работи на ЈКП Комуналец за 2014 година , што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 05.03.2015 година.

Број 09-442/1
11.03.2015 год.
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/02) и член 30 став 1 точка 29 од Статутот на општина Пехчево (Сл. Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 05.03.2015 год. донесе:

О Д Л У К А
за усвојување на извештајот за извршени работи на ЈКП-Комуналец-Пехчево за период 01.01.2014 до 31.12.2014 година

Член 1

Со оваа Одлука советот на општина Пехчево го усвојува извештајот за извршени работи на ЈКП Комуналец-Пехчево за период 01.01.2014 до 31.12.2014 година.

Член 2

Извештајот за извршени работи на ЈКП Комуналец-Пехчево за 2014 година, е составен дел од оваа Одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. „Гласник на општина Пехчево” .

*Број 08-429/1
11.03.2015 год.
Пехчево*

*Советѝ на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р.*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на одлуката за престанок на користење на недвижна ствар – КП 985/2 Зграда за ДДЗ, ОНО, СИЗ и МВР на ул. „7 Септември” бр.2 ИЛ.2620 КО Пехчево

Се ОБЈАВУВА одлуката одлуката за престанок на користење на недвижна ствар – КП 985/2 Зграда за ДДЗ, ОНО, СИЗ и МВР на ул. „7 Септември” бр.2 ИЛ.2620 КО Пехчево, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 05.03.2015 година.

*Број 09 – 442/1
11.03.2015 год.
Пехчево*

*Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.*

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр 05/2002) и член 30 став 1 точка 30 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 05.03.2015 година донесе:

О Д Л У К А

за престанок на користење на недвижна ствар – КП 985/2 Зграда за ДДЗ, ОНО, СИЗ и МВР на ул. „7 Септември” бр.2 ИЛ.2620 КО Пехчево

Член 1

Со оваа Одлука на досегашниот корисник Социјалдемократски Сојуз на Македонија му престанува користењето на недвижната ствар - КП 985/2 Зграда за ДДЗ, ОНО, СИЗ и МВР, на ул. „7 Септември” бр.2, евидентиран во имотен лист 2620 КО Пехчево, сопственост на Република Македонија, дадени на трајно користење на општина Пехчево.

Член 2

Со стапувањето на сила на оваа Одлука, престанува да важи Договорот за закуп на деловни простории бр.0308 – 135/1 од 21.09.2001 година, склучен помеѓу општина Пехчево и Општинска Организација на Социјалдемократски Сојуз на Македонија.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 на оваа одлука ќе се изврши меѓу Општинската Организација на Социјалдемократскиот Сојуз на Македонија и општина Пехчево во рок од осум дена од денот на влегувањето на сила на оваа одлука.

Член 4

Одлуката влегува во сила осмиот ден, од денот на објавување во службен Гласник на општина Пехчево.

Број 08-439/1
11.03.2015год.
Пехчево

Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на одлуката за престанок на користење на недвижна ствар – КП 985/2 Зграда за ДДЗ, ОНО, СИЗ и МВР на ул. „7 Септември” бр.2 ИЛ.2620 КО Пехчево

Се ОБЈАВУВА одлуката одлуката за престанок на користење на недвижна ствар – КП 985/2 Зграда за ДДЗ, ОНО, СИЗ и МВР на ул. „7 Септември” бр.2 ИЛ.2620 КО Пехчево, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 05.03.2015 година

Број 09-442/1
11.03.2015 година
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр 05/2002) и член 30 став 1 точка 30 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 05.03.2015 година донесе:

О Д Л У К А

за престанок на користење на недвижна ствар – КП 985/2 Зграда за ДДЗ, ОНО, СИЗ и МВР на ул. „7 Септември” бр.2 ИЛ.2620 КО Пехчево

Член 1

Со оваа Одлука на досегашниот корисник Либералнодемократска партија му престанува користењето на недвижната ствар - КП 985/2 Зграда за ДДЗ, ОНО, СИЗ и МВР, на ул. „7 Септември” бр.2, евидентиран во имотен лист 2620 КО Пехчево, сопственост на Република Македонија, дадени на трајно користење на општина Пехчево.

Член 2

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 на оваа одлука ќе се изврши меѓу Општинската Организација на Либералнодемократска партија на Македонија и општина Пехчево во рок од осум дена од денот на влегувањето на сила на оваа одлука.

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден, од денот на објавување во службен Гласник на општина Пехчево.

Број 08-4401/1
11.03.2015год.
Пехчево

Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавувањена одлуката за усвојување на Финансовиот план за работа на ЈПУД Равен – Пехчево за 2015 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на финансовиот план на ЈУПД Равен - Пехчево, што советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 05.03.2015 година.

*Број 09-442/1
11.03.2015 година
Пехчево*

*Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.*

Врз основа на член 36 став 1 алинеја 6 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/2002) и член 30 став 1 алинеја 27 од Статутот на општина Пехчево(Сл. гласник на општина Пехчево бр.04/2009), советот на општина Пехчево на седница одржана на 05.03.2014 година донесе

О Д Л У К А

за усвојување на Финансовиот план за работа на ЈПУД „Равен,,-Пехчево, за 2015 година

Член 1

Советот на општина Пехчево ја усвојува Финансовиот план за работа на ЈПУД „Равен,,-Пехчево за 2015 година.

Член 2

Финансовиот план за работа на ЈПУД „Равен,,-Пехчево за 2015 година, е составен дел од оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен Гласник на општина Пехчево“.

*Број 08-432/1
11.03.2015 година
Пехчево*

*Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на одлуката за за усвојување на Програма за работа на ЈПУД Равен – Пехчево за 2015 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на Програма за работ ана ЈПУД Равен - Пехчево, што Советот на општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 05.03.2015 година.

*Број 09-442/1
11.03.2015 година
Пехчево*

*Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.*

Врз основа на член 36 став 1 алинеја 6 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/2002) и член 30 став 1 алинеја 27 од Статутот на општина Пехчево(Сл. гласник на општина Пехчево бр.04/2009 и 05/14), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 05.03.2014 година донесе:

О Д Л У К А

за усвојување на програмата за работа на ЈПУД „Равен,,-Пехчево, за 2015 година

Член 1

Советот на општина Пехчево ја усвојува Програмата работа на ЈПУД „Равен,,-Пехчево за 2015 година.

Член 2

Програмата за работа на ЈПУД „Равен,,-Пехчево за 2015 година е составен дел од оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен Гласник на општина Пехчево”.

Број 08-431/1
11.03.2015 год.
Пехчево

Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавувањена одлуката за усвојување на завршната сметка на ЈПУД Равен – Пехчево за 2014 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на завршната сметка на ЈПУД Равен – Пехчево за 2014 година, што советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 05.03.2015 година.

Број 09-442/1
11.03.2015 година
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 алинеја 9 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Р.М. бр. 05/2002) и член 30 став 1 алинеја 29 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 05.03.2014 година донесе:

О Д Л У К А

за усвојување на завршната сметка на ЈПУД „Равен,,-Пехчево за 2014 година

Член 1

Со оваа одлука советот на општина Пехчево ја усвојува завршната сметка на ЈПУД „Равен,,-Пехчево за 2014 година.

Член 2

Завршната сметка на ЈПУД „Равен,,-Пехчево за 2014 година е составен дел на оваа одлука

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево.

Број 08-430/1
11.03.2015 година
Пехчево

Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на одлуката за усвојување на програмата работа на Организација на жените Пехчево за 2015 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на програмата за работа на Организација на жените Пехчево, што Советот на општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 05.03.2015 година.

09-442/1
11.03.2015 година
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62, став1 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на Република Македонија „ бр.5/2002) и член 30 став 30 точка 1 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево„ бр.04/09 и 05/14), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 05.03.2015 година донесе:

О Д Л У К А
за усвојување на Програмата за работа на ОЖП -Пехчево за 2015 година

Член 1

Со оваа одлука советот на општина Пехчево ја усвојува Програмата за работа на Организација на жените Пехчево за 2015 година

Член 2

Програмата на ОЖП – Пехчево за 2015 година е составен дел од оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен Гласник на општина Пехчево”.

Број 08-437/1
11.03.2015 год.
Пехчево

Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ„ бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево„ бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на одлуката за усвојување на иницијатива од Прогрес – Пехчево

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на иницијатива од Прогрес – Пехчево, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 05.03.2015 година.

Број 09-442/1
22.01.2015 год.
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 22, став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/2002) и член 17-а од Законот за просторно планирање (Сл. весник на Република Македонија бр.42/14), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 05.03.2015 година донесе:

О Д Л У К А
за усвојување на иницијатива од ПРОГРЕС АД Пехчево

Член 1

Согласно законските одреби Советот на општина Пехчево ја усвојува иницијативата од ПРОГРЕС АД Пехчево, за изработка на ДУП на Магацин – Пехчево.

Член 2

Врз основа на член 17, став 7 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (сл. весник на РМ бр. 60/2011), изработката на ДУП на Магацин – Пехчево изработката ќе ја финасира поднесувачот на иницијативата.

Член 3

Одлуката стапува на сила осмиот ден денот на објавување со Сл.Гласник на општина Пехчево.

08-433-1
11.03.2015 год.
Пехчево

Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ., бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување одлуката за отпочнување на постапка за „изработка на ДУП Магацин стопански комплекс – Пехчево на ул. „Индустриска,,

Се објавува одлуката за отпочнување на постапка за „изработка на ДУП Магацин стопански комплекс – Пехчево на ул. „Индустриска,, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 05.03.2015 година.

Број 09-442/1
11.03..2015 год.
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 17а и 51 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (;Сл. весник на РМ., бр. 42/14), член 13 од Правилникот за поблиска содржина и начинот на графичка обработка на плановите („Сл. весник на РМ., бр. 78/06), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ., бр. 5/02), и член 30 , став 6 Статутот на општина Пехчево („Сл. гласник на ОП бр. 4/09 и 05/14), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 05.03.2015 год. донесе :

О Д Л У К А

За отпочнување на постапка за „ изработка на ДУП Магацин стопански комплекс – Пехчево на ул. „ Индустриска,,

Член 1

Се отпочнува постапка за изработка на „изработка на ДУП Магацин стопански комплекс - Пехчево,, - со следниот опфат:

- од Север ул. „ Пат кон поле ,,
- од Југ ул. „ Индустриска ,,
- од запад ТД „ ДИВИЕН,, ДОО Скопје

Член 2

Изработката на ДУП Магацин стопански комплекс –Пехчево, од член 1 на оваа Одлука, да бидат изработени согласно Правилникот за поблиска содржина и начинот на графичка обработка на плановите и за начинот и постапка за донесување на урбанистички планови.

Член 3

Советот на Општина Пехчево, по донесувањето на одлуката, го задолжува оделението за урбанизам да изготви проектна задача и да отпочне со постапка за изработка нна предлог план за изработка на ДУП Магацин стопански комплекс – Пехчево .

Член 4

Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен Гласник на општина Пехчево”.

Број 08-434/1
11.03.2015 год.
Пехчево

Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување одлуката усвојување на иницијатива од ДИК „Фагус,, ДООЕЛ - Пехчево

ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на иницијатива од ДИК „Фагус,, ДООЕЛ - Пехчево, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 05.03.2015 година.

Број 09-442/1
11.03.2015 год.
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Изгор Поповски с.р.

Врз основа на член 22, став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа (сл. весник на РМ бр. 5/2002) и член 17-а од Законот за просторно планирање (сл. весник на Република Македонија бр.42/14), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 05.03.2015 година донесе:

О Д Л У К А

за усвојување на иницијатива од ДИК „ФАГУС,, ДООЕЛ Пехчево

Член 1

Согласно законските одреби Советот на општина Пехчево ја усвојува иницијативата од ДИК „ФАГУС,, ДООЕЛ Пехчево, за изработка на ДУП Стара Касарна - Пехчево

Член 2

Врз основа на член 17, став 7 од Законот за просторно и урбанистичко планирање(Сл. весник на РМ бр.51/05, 137/07, 91/09,1 24/10, 18/11, 53/11,1 44/125/13, 163/13 и 42/14), изработката на ДУП Стара Касарна –Пехчево, изработката ќе ја финасира поднесувачот на иницијативата.

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл.Гласник на општина Пехчево.

Број 08-435/1
11.03.2015 год.
Пехчево

Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување одлуката за отпочнување на постапка „за изработка на ДУП Стара Касарна – Пехчево за градежна парцела на ул.„ЈНА,,

Се ОБЈАВУВА одлуката за отпочнување на постапка „за изработка на ДУП Стара Касарна – Пехчево за градежна парцела на ул.„ЈНА,, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 05.03.2015 година.

Број 09-442/1
11.03.2015 год.
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Изгор Поповски с.р.

Врз основа на член 17а и 51 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (;Сл. весник на РМ,, бр. 42/14), член 13 од Правилникот за поблиска содржина и начинот на графичка обработка на плановите („Сл. весник на РМ,, бр. 78/06), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ,, бр. 5/02), и член 30 , став 6 Статутот на општина Пехчево („Сл. гласник на ОП бр. 4/09 и 05/14), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 05.03.2015 год. донесе:

О Д Л У К А

за отпочнување на постапка за ,, изработка на ДУП Стара Касарна – Пехчево за градежна парцела на ул. ,, ЈНА,,

Член 1

Се отпочнува постапка за изработка за ,, изработка на ДУП Стара Касарна - Пехчево,, со следниот опфат:

- од Север ул. ,, ЈНА ,,
- од Исток ул.,, Ванчо Китанов..
- од Југ ул. ,, 8 Март ,,
- од запад ул.,, 8 Март,,

Член 2

Изработката на ДУП Стара Касарна – Пехчево, од член 1 на оваа Одлука, да бидат изработени согласно Правилникот за поблиска содржина и начинот на графичка обработка на плановите и за начинот и постапка за донесување на урбанистички планови.

Член 3

Советот на Општина Пехчево, по донесувањето на одлуката, го задолжува оделението за урбанизам да изготви проектна задача и да отпочне со постапка за изработка на предлог план за изработка на ДУП Стара Касарна - Пехчево .

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник,, на општина Пехчево.

Број 08-436/1
11.03.2015 год.
Пехчево

Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на Одлуката за усвојување на Правилникот за заштита од пожари и експлозии во општина Пехчево

Се објавува одлуката за усвојување на Правилникот за заштита од пожари и експлозии во општина Пехчево, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 05.03.2015 година.

Број 09-442/1
11.03.2015 год.
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Република Македонија бр.05/2002) и член 30 став 1 точка 42 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 05.03.2015 година, донесе:

О Д Л У К А

усвојување на Правилникот за заштита од пожари и експлозии во општина Пехчево

Член 1

Со оваа Одлука советот на општина Пехчево го усвојува Правилникот за заштита од пожари и експлозии.

Член 2

Правилникот за заштита од пожари и експлозии е составен дел од оваа Одлука

Член 3

Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен Гласник на општина Пехчево”.

Број 08-438/1
22.01.2015 год.
Пехчево

Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р.

СОДРЖИНА:

- Одлука за верификација на мандат на член на Советот на општина Пехчево.....2
- Одлука за усвојување на завршната сметка на општина Пехчево за 2014 година.....3
- Одлука за усвојување на квартален извештај на општина Пехчево за период 01.01.2014 година до 31.12.2014 година.....5
- Одлука за изменување на одлуката за извршување на буџетот на општина Пехчево за 2015 година..6
- Одлука за давање на согласност на одлуката за изменување и дополнување на Статутот на ЈКП Комуналец –Пехчево.....6
- Одлука за давање согласност на дополнувањето на годишниот план за јавни набавки на ЈКП Комуналец-Пехчево.....7
- Одлука за усвојување на завршната сметка на ЈКП Комуналец за 2014 година.....8
- Предлог–Одлука за усвојување на извештајот за извршени работи на ЈКП Комуналец за 2014 година..9
- Одлука за престанок на користење на недвижна ствар – КП 985/2 Зграда за ДДЗ, ОНО, СИЗ и МВР на ул. „ 7 Септември’’ бр.2 ИЛ.2620 КО Пехчево.....9
- Одлука за престанок на користење на недвижна ствар – КП 985/2 Зграда за ДДЗ, ОНО, СИЗ и МВР на ул. „ 7 Септември’’ бр.2 ИЛ.2620 КО Пехчево.....10
- Одлука за усвојување на Финансов план за работа на ЈПУД Равен–Пехчево за 2015 година..... 11
- Одлука за усвојување на Програма за работа на ЈПУД Равен –Пехчево за 2015 година.....11
- Одлука за усвојување на завршна сметка на ЈПУД Равен – Пехчево за 2014 година.....12
- Одлука за усвојување на Програмата за работа на Организација на жените Пехчево.....13
- Одлука за усвојување на иницијатива од Прогрес – Пехчево.....13
- Одлука за отпочнување на постапка за „изработка на ДУП Магацин стопански комплекс – Пехчево на ул. „Индрустиска,,.....14
- Одлука за усвојување на иницијатива од ДИК „Фагус,, ДООЕЛ – Пехчево.....15
- Одлука за отпочнување на постапка „ за изработка на ДУП Стара Касарна – Пехчево за градежна парцела на ул.,,ЈНА,,.....16
- Одлука за усвојување на Правилникот за заштита од пожари и експлозии во општина Пехчево... 16